


16 мај 2016

10:41

# АКТУЕЛНО

ВАТИКАН



Македонска државна делегација на аудиенција кај папата Франциско

МЕТЕО



Мајски снег во Црна Гора

ТУРЦИЈА



Експлозија во Истанбул - најмалку четири лица се повредени

АРХИВА

КОНТАКТ

РЕДАКЦИЈА

МАРКЕТИНГ

[ПРЕТПЛАТА](#)

период од-до

2006

-

2016


[Почетна](#) | [ВЕСТИ](#) | [КУЛТУРА](#) | [СПОРТ](#) | [МАГАЗИН](#)
[BESK 7,200.00 0.56 %](#) [GRNT 466.50 -1.43 %](#) [KMB 2,250.00 0.00 %](#) [MPT 17,403.50 -1.68](#)

ПОЛИТИКА

[Tweet](#)
[Follow @UtrinskiVesnik](#)

 Ми се допаѓа 0

25.04.2016, 14:41

## ЗНМ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ЗОРАН БОЖИНОВСКИ



Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) денеска преку соопштение побара од судските органи да го ослободат Зоран Божиновски, кој е еден од осомничените во случајот „Шпион“.

- Колегата Божиновски на 7 ноември 2013 година беше уапсен во Нови Сад со потерница од Интерпол како еден од осомничените во случајот „Шпион“ со обвинение за злосторничко здружување, шпионажа и уцена според Кривичниот закон на Македонија и од тогаш се наоѓаше во екстрадиционен притвор. Поради неможноста во Македонија да му се овозможи праведен судски процес и поради политичкиот прогон, Божиновски во меѓувреме побара азил во Република Србија. Тој ја чекаше одлуката од слобода, но и покрај настојувањата на здруженијата на новинарите на двете земји српските власти да му дадат азил на Божиновски тие му го одбија барањето и тој на 21 овој месец експресно беше екстрадиран во земјава и притворен, се вели во соопштението.

Според ЗНМ, се работи за политички монтирано обвинение против Божиновски.

Статијата е прочитана 797 пати.

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

[Spodeli](#)

[Испрати коментар](#)

[ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ](#)
[НАЈНОВИ ВЕСТИ](#)

**МАРИ ВО СВОЕТО ПРВО ФИНАЛЕ СТИГНА ДО ТРОФЕЈОТ ВО РИМ**

**КОНТРОЛИРАНА ЕКСПЛОЗИЈА НА „ОЛД ТРАФОРД“; ОТКАЖАН ДУЕЛОТ МАНЧЕСТЕР ЈУНАЈТЕД – БОРНМУТ**

**ЕВАКУИРАН „ОЛД ТРАФОРД“; ОТКАЖАН ДУЕЛОТ МАНЧЕСТЕР ЈУНАЈТЕД – БОРНМУТ**

**(ФОТО) АКАДЕМИЈАТА НА ВАРДАР ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА**

**СЕРЕНА ВИЛИЈАМС ГО ОСВОИ 70. ТРОФЕЈ ВО КРИКЕТБАТА**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

### 10° СКОПЈЕ

ВРЕМЕ



Обилни  
врнежи

ПОН	ВТО	СРЕ	ЧЕТ	ПЕТ
16	16	17	20	20
САБ	НЕД	ПОН	ВТО	СРЕ
20	20	21	22	20

овозможено од [Yahoo! Weather](#)

[НАЈЧИТАНИ](#)
[НАЈКОМЕНТИРАНИ](#)

**Груевски - По изборите на 5 јуни подготвени сме за нови**

**(ВИДЕО) Украина победи на „Евровизија“**

**Подемот на Трамп и враќањето на републиканците**

Error: Not a valid Facebook Page url.


## ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Иванов во потрага по излезни решенија  
Проблеми со изборот на нов декан  
Партиите молчат, состојбата зоврива  
Ахмети - Итно е потребен кризен дијалог  
Македонија ќе отвори амбасада во Иран  
Пропадна обидот за избор на наследник на Ушковски  
Хаосот во МВР - ризик за стабилноста на државата  
НСДП на средба со ОБСЕ - Нема услови за фер избори  
Приведен лидерот на „Левица“ поради „Шарената револуција“  
Избирачкиот список ставен на увид

## КОМЕНТАРИ

SKOPJE MORA DA GO SPASIME, 25.04.2016 15:40:10

Za da mu bide spasen zivotot na novinarot Zoran Bozzinovski koj prv pocna da gi otkriva valkanicitе na najvisokite licnosti od ovaа Vlada( koja ne donese do provalija), ne samo ZNM da go bara negovoto osloboduvanje na ovoj poznat novinar - ISTRAZZUVACH, tuku i celiot sovesten narod da go bara negvoto osloboduvanje! Samo taka ke bide spasen od nekoja kanta so 10 santimetri voda, ili platicna kesa koja sam ke si ja stavi na glavata. Vprocem, kako shto cuvme vo \*bombite\*,mozno e po naredba \*od gore\*, da go smestat vo kelija, so\* izbrano drushtvo\* koe ke mu pravi kompanija 24/24 h kataden! SITE da baramе spas za Bozinovski denes ,vo makedonski zatvori i vo vreme - ne vreme kade se vrie; so SUD koj чека naredba za da presudi po zelba na vozdot i kmapnja. Da mu daeme kuraz na semejstvoto na Bozinovski..

Кликнете за оценка:  43 |  28

- Пример за интеграција, религијата е од второстепено значење
- Се укинува политичкиот плурализам во Македонија!
- Германија на Евросонг: Џејми-Ли верува во себе

период од-до  -



**УТРИНСКИ**  
ВЕСНИК

### РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Горгов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900  
Факс. 3236 901  
E-mail: [contact@utrinski.com.mk](mailto:contact@utrinski.com.mk)

### ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести  
Магазин  
Спорт  
Култура

### ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика  
Македонија  
Економија  
Хроника  
Коментари  
Свет  
Култура  
Спорт  
Скопје  
Забава  
Хороскоп

### ПРИЈАТЕЛИ

Дневник  
Вест  
Tea Модерна  
Огласник 24

### МАРКЕТИНГ